



СТАДО

“СТАДО е метафора за нас глумците, па и за народот и за начинот на кој пропаѓаме морално и понекогаш не се браниме од препреките во животот“ – Никола Којо


На премиерата во CINEPLEXX која се одржа на 29 ноември, публиката имаше можност во опуштена атмосфера и лично да се запознае со главните актери на филмот СТАДО.

Смешна и сатирична комедија за животот зад камерите. Неуморни ентузијастички, слепи за објективните околности ја ставаат на коцка својата егзистенција се со цел да креираат уметничко дело. Приказна која може да биде раскажана на многу јазици, во многу држави дури во различни временски периоди. Патот до славата на црвениот тепих на свечена премиера не е распослан со црвени рози – туку компромиси, борба па дури и склучување сојуз со ѓаволот лично.

СТАДО е базиран на вистинска приказна која баш во овие моменти се одвива околу некој сличен проект, и ќе се одвива се додека постојат уметници, и се разбира, држава каде тие уметници егзистираат.

Ова е прво режисерско дело на Никола Којо, кој ја игра и главната улога, а четворката талентирани и искусни актери ја сочинуваат уште и Зоран Цвијановиќ, Весна Тривалиќ и Наташа Нинковиќ.

Не пропуштајте, СТАДО од 1. ноември во CINEPLEXX.



КИНО ПРОГРАМА ОД 1-7.12.2016

Стадо

секој ден: 19:45, 21:50

Доктор Стрејнџ 3D

Секој ден: 19:15, 20:40

Фантастични ѕверки и каде да се најдат 3D

работни денови: 15:20, 17:50, 20:20

викенд: 13:00, 15:20, 17:50, 20:20

Јас, Даниел Блејк

секој ден: 23:00

Подземен Свет

работни денови: 16:45, 18:45, 20:30, 22:15

викенд: 14:40, 16:45, 18:45, 20:30, 22:15

Макс Стил

секој ден освен среда: 16:15, 18:00

викенд: 12:00, 16:15, 18:00

Лошиот Дедо Мраз 2

секој ден: 16:30, 18:15, 20:10, 22:00

ИНФЕРНО 2D

секој ден: 21:30

ЏЕК РИЧЕР

секој ден: 22:50

Пристигнување

секој ден: 17:20, 19:30, 21:40

Сојузници

секој ден: 15:10, 17:30, 19:00, 20:00, 21:20, 22:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Ваијана 3D

работни денови: 15:00, 17:10

викенд: 12:40, 15:00, 17:10

Ваијана 2D

работни денови: 16:00, 18:30

викенд: 11:20, 13:40, 16:00, 18:30

Чудовиштето Моли - синхонизиран

работни денови: 15:30

викенд: 12:20, 14:00, 15:30

Тролови 3D

работни денови: 17:00

викенд: 11:40, 14:20, 17:00

Тролови 2D

работни денови: 15:30

викенд: 11:00, 13:20, 15:30

***Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.**